



**НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

---

Дирекција за финансиска стабилност, банкарска регулатива и решавање банки

Бр. 16-25837/1

Скопје, 22.10.2020 година

**До  
сите банки  
- на внимание на Управниот одбор**

**Предмет:** Барање за доставување податоци

Почитувани,

За потребите на редовните анализи на банкарскиот систем, ве молиме да ги доставите следниве податоци:

1. Структура на кредитната изложеност кон физички лица според одделни кредитни производи и според висината на месечните примања, со состојба на 30.9.2020 година (образец бр. 1);
2. Преглед на изворите на финансирање на банката од матичните субјекти, вклучително и поврзаните лица со нив, со состојба на 30.9.2020 година (образец бр. 2);
3. Податоци за износот на отпишаните побарувања и наплатените отпишани побарувања од физички лица, нефинансиски правни лица и останати нефинансиски лица, во третиот квартал од 2020 година (образец бр. 3);
4. Фреквенција на промена на каматните стапки на депозитите на физички лица во третиот квартал од 2020 година (образец бр. 4);
5. Податоци за износот и бројот на станбените кредити одобрени на физички лица, коишто користат субвенционирање на станбен кредит, согласно Законот за субвенционирање на станбен кредит ("Службен весник на Република Македонија" бр. 158/11, 24/13, 43/14, 109/14 и 6/16 и "Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 101/19). Прашањето го одговараат банките коишто, согласно со погоренаведениот закон, склучиле договор со Министерството за финансии за одобрување на субвенционирани станбени кредити под услови и на начин утврдени со овој закон (образец бр. 5);
6. Податоци за кредитите на нефинансиски друштва според дејности, валута и големина на друштвата (Образец бр. 6);

---

**Народна банка на Република Северна Македонија**

бул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр.1, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефони: 02 3108-108 (Централа); 02 3108-175

Факс: 02 3108-357 (Централа); 02 3108-348

[www.nbrm.mk](http://www.nbrm.mk)

7. Податоци за кредитите на нефинансиски друштва врз основа на финансирање на проекти, по дејности и валута (Образец бр. 7).

Ве молиме да ги доставите овие податоци до Дирекцијата за финансиска стабилност, банкарска регулатива и решавање банки по електронски пат на [VaskovM@nbrm.mk](mailto:VaskovM@nbrm.mk), најдоцна до 9.11.2020 година.

Обрасците доставени во прилог на овој допис можете да ги преземете од интернет-страницата на Народната банка на Република Северна Македонија, во делот Супервизија/Извештаи, показатели, презентации и обрасци/Обрасци/Обрасци за банки.

За евентуални прашања при подготвувањето на бараните податоци, обратете се до Михајло Васков ([VaskovM@nbrm.mk](mailto:VaskovM@nbrm.mk)).

Со почит,

Директор  
Наташа Андреева

---